



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 31 декември 1966
Скопје
Број 38

Претплатата за 1966 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,96 (96) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698

182.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за учениците во стопанството, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 декември 1966 година.

У. бр. 53/66
29 декември 1966 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р

ЗАКОН

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Ученик во стопанството (ученик) е лице кое изучува определено занимање односно занает (занимање) во работна организација или кај самостоен занаетчија односно учител (самостоен занаетчија) и во соодветно стручно училиште за квалификувани работници (училиште).

По исклучок од претходниот став како ученици се сметаат и лицата кои изучуваат занимање без посетување на училиште, под условите определени со овој закон.

Член 2

Одредбите на овој закон не се однесуваат на изучување на занимањата од рударската, сообраќајната и кинематографската струка.

Член 3

Изучувањето на занимањата се состои од практичен и теоретски дел.

Практичниот дел се изучува во работна организација односно кај самостоен занаетчија, а теоретскиот дел и дополнителната практика во училиште односно во соодветна образовна установа што ги исполнува пропишаните општи и посебни услови за изведување на настава.

Член 4

Односите меѓу ученикот и работната организација односно самостојниот занаетчија се уредуваат со овој закон со општи прописи на работната организација и со писмен договор за учење.

Работната организација е должна со општ акт да го уреди особено: начинот на приемот на учениците и престанокот на ученичкиот однос, практичното и теоретското учење на занимањата, должностите и одговорноста на ученикот, одморите (за време на практичното учење, дневни, седмични и годишни) отсутствата, наградувањето на ученикот и правото на приговор на ученикот против решенијата со кои се одлучува за неговите права и должности од ученичкиот однос.

Член 5

Надзор над спроведувањето на овој закон вршат општинските органи на управата надлежни за работите на инспекцијата на трудот.

II. УСЛОВИ ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НА ЗАНИМАЊАТА

Член 6

За изучување на занимања можат да се примаат лица со навршени 14 години, што се душевно и телесно способни за изучување на соодветното занимање и што завршиле основно осумгодишно училиште.

Член 7

Ученикот е должен да го посетува училиштето и да го изучува занимањето, да ја чува деловната тајна и имотот на работната организација односно самостојниот занаетчија.

Член 8

Ако во седиштето на работната организација односно дуќанот на самостојниот занаетчија нема соодветно училиште, учениците се должни да посетуваат соодветно училиште со периодична настава во друго место.

Член 9

Ученикот што изучува занимање на бербер, шивач на народна облека, потковач и ковач, како и друго соодветно занимање, не е должен да посетува училиште.

Учениците од претходниот став, по изучување на занимањето, се должни да полагаат стручен испит.

Програмата и начинот на полагањето на стручниот испит ги пропишува Републичкиот секретар за труд во согласност со Републичкиот секретар за образование, наука и култура.

Се овластува Републичкиот секретар за труд да определи, по предлог од Стопанската комора на Македонија, кои занимања се соодветни во смисла на став 1 од овој член.

Член 10

Работна организација односно самостоен занаетчија можат да примаат лица за изучување на занимање ако:

1) располагаат со соодветна техничка опрема за изучување на занимањето;

2) обезбедат ученикот да го изучува занимањето под раководство на квалификуван работник со најмалку 3 години практика во соодветно занимање;

3) деловните простории одговараат на здравствено-техничките и санитарните услови пропишани за соодветната дејност и ако во нив може непречено да се изведува обучувањето на учениците.

Постоенето на условите од претходниот став го цени органот што ќе го определи општинското собрание.

Член 11

Работната организација односно самостојниот занаетчија заедно со училиштето се должни да го организираат изведувањето на практичниот дел на учењето во согласност со наставниот план и програма и да му обезбедат на ученикот редовно да го посетува училиштето и успешно да ја соопладува програмата.

Член 12

Работната организација односно самостојниот занаетчија се должни на ученикот за време на практичното учење да му обезбедат заштитни средства според прописите за заштита при работата.

III. ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

Член 13

Работните организации примаат ученици преку оглас, што се објавува на видно место во работната организација и во Заводот за запослување. Огласот може да се објави и во дневниот печат.

Огласувањето за прием на ученици се врши од 15 јуни до 1 септември.

Огласот особено содржи: број и пол на учениците кои се примаат на изучување на занимања, назив на занимањето, времетраење на учењето, рок за прием на пријавите и документи што ги поднесува кандидатот.

Член 14

Учениците се примаат на изучување занимања, по правило, од 1 јули до 15 септември секоја календарска година.

Лицата што се примени пред 1 јули односно по 15 септември ги имаат сите права и должности како и учениците што се примени во редовниот рок, доколку се запишат во училиште, ако се должни да го посетуваат, во првиот рок за упис по регистрирањето на договорот за учење.

Член 15

Работната организација односно самостојниот занаетчија што примаат ученик за учење на занимање се должни со ученикот односно со родителот или старателот на ученикот да склучат договор за учење во рок од 15 дена од денот на приемот на ученикот.

Член 16

Договорот за учење, во рок од 8 дена по склучувањето се доставува до надлежниот орган на општинското собрание заради регистрирање.

Органот од претходниот став е должен во рок од 8 дена од приемот да го регистрира договорот доколку е во согласност со овој закон.

Се овластува републичкиот секретар за труд да го пропише образецот на договорот за учење, образецот на регистарот и начинот на регистрирањето на договорот.

IV. ПРАКТИЧНО УЧЕЊЕ

Член 17

Вкупното време на практичното учење и теоретската настава на учениците изнесува 42 часа неделно.

Соодносот помеѓу практичното учење и теоретската настава за одделни занимања се утврдува со наставниот план на училиштето што го посетува ученикот.

Член 18

Работната организација односно самостојниот занаетчија практичното учење на учениците го организираат во согласност со наставниот план и програмата на училиштето.

Работната организација односно самостојниот занаетчија заедно со училиштето, пред почетокот на учебната година, ја разработуваат програмата за практичното учење според наставниот план и програмата за одделните занимања.

Член 19

Практичното учење во работната организација односно кај самостојниот занаетчија се врши под стручен надзор од училиштето што го посетува ученикот.

На крајот на секоја учебна година се врши проверка на практичните знаења на ученикот и му се дава оценка.

Начинот на проверката и оценувањето на практичните знаења на крајот на секоја година се врши според одредбите на статутот на училиштето.

На крајот од последната година од учењето, ученикот полага завршен испит според прописите за полагање на завршни испити за соодветното училиште.

Член 20

Учениците за време на практичното учење не можат да се распоредуваат на работи што не се во врска со практичното учење на соодветното занимање.

Член 21

Практичното учење не може да се изведува ноќе ниту подолго од времето определено со член 17 од овој закон. По исклучок, за одделни занима-

ња и во одделни случаи, кога практичното учење не може да се изведува дење, Републичкиот секретаријат за труд може да дозволи практично учење и ноќе и да го определи бројот на часовите за учење.

V. ОДМОР И ОТСУСТВА

Член 22

Ученикот има право на одмор во траење од 30 минути кога се наоѓа на практично учење со полно работно време определено врз основа на член 17 од овој закон.

Член 23

Ученикот има право на дневен одмор од најмалку 12 часа непрекинато помеѓу два дела на учење едноподруго.

Член 24

Ученикот има право на неделен одмор во траење од најмалку 24 часа непрекинато.

Член 25

Ученикот има право на одмор во траење од 30 календарски дена за време на летниот училишен распуст и 15 дена за време на зимскиот распуст.

Член 26

Ученикот има право да отсуствува од учење во седум работни дена во една календарска година во случаите определени со општиот акт на работната организација односно со договорот за учење кај самостојниот занаетчија.

Член 27

На ученикот кој полага завршен испит, работната организација односно самостојниот занаетчија, се должни да му овозможат отсуство во траење од најмалку 15 дена за подготвување и полагање на испитот.

VI. НАГРАДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Член 28

Ученикот за време на учењето има право на парична месечна награда.

Висината на наградата се определува со општ акт на работната организација односно со договорот за учење кај самостојниот занаетчија.

Учениците добиваат награда и за време на отсуствата и одморите предвидени со овој закон, освен за летниот училишен распуст за кој наградата се исплатува само за 21 работен ден.

Член 29

Општинското собрание го утврдува со своја одлука минималниот износ на месечната награда на учениците за секоја година на учењето.

Член 30

Висината на наградата над минималниот износ може да се условува со успехот на учењето во училиштето и работата во работната организација.

Член 31

Исплатувањето на наградите во работните организации се врши заедно со исплатувањето на

аконтактите на личните доходи, а кај самостојните занаетчији најдоцна до 5 во месецот за претходниот месец.

Општинското собрание ќе ја пропише постапката и начинот на исплатувањето на наградите за учениците кај самостојните занаетчији.

VII. ПРЕСТАНОК НА УЧЕЊЕТО

Член 32

Учењето престанува:

1. кога ученикот ќе го положи завршниот испит;
2. кога ученикот, според прописите на училиштето, го изгуби правото на натамошно школување;
3. со раскин на договорот за учење, и
4. по сила на законот.

Член 33

Договорот за учење може да го раскине ученикот или работната организација односно самостојниот занаетчија.

Член 34

Работната организација односно самостојниот занаетчија договорот за учење можат да го раскинат ако:

- 1) ученикот без одобрение на работната организација односно самостојниот занаетчија или без оправдани причини го напушти учењето и не го продолжи во рок од 8 дена;
- 2) ученикот ги повреди своите должности утврдени со општиот акт на работната организација односно со договорот за учење;
- 3) ученикот не ја чувал деловната тајна на работната организација односно самостојниот занаетчија.

Член 35

Ученикот може да го раскине договорот за учење ако:

1. работната организација односно самостојниот занаетчија го префрлат своето седиште во друго место каде ученикот не сака да оди;
2. во траење од еден месец му биде оневозможено учењето по вина на работната организација односно самостојниот занаетчија;
3. не му се исплатува редовно ученичката награда.

Член 36

Освен во случаите од член 34 и 35 од овој закон, договорот за учење може да се раскине по спогодба меѓу работната организација односно самостојниот занаетчија и ученикот односно неговиот родител или старател.

Член 37

По споровите во врска со раскинувањето на договорот за учење решава надлежниот суд.

Член 38

Учењето престанува по сила на законот:

1. ако ученикот стане душевно или телесно неспособен за учење;
2. ако продолжувањето на учењето може да претставува опасност по животот и здравјето на ученикот;

3. во случај на престанок на работната организација односно дуќанот на самостојниот занаетчија;

4. во случај на престанок на училиштето, ако ученикот не го продолжи учењето во друго соодветно училиште.

Член 39

На ученикот што го прекинал учењето од било која причина, времето што веќе го поминало на практична работа му се засметува во учење, ако во рок од две години повторно склучи договор за учење на истото занимање.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 40

Со парична казна од 1000 до 3.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација која:

1. прими на учење лице кое не ги исполнува условите определени со член 6 од овој закон;

2. прими ученик спротивно на одредбите од член 10, 13, 15 и 18 од овој закон;

3. на ученикот му оневозможи полно и редовно користење на одморите и отсуствата определени со овој закон;

4. на ученикот не му ја исплатува или нередовно му ја исплатува месечната награда.

За прекршоците од претходниот став ќе се казни и самостојниот занаетчија со парична казна од 150 до 500 динари.

Член 41

Со парична казна од 1000 до 3000 динари ќе се казни за прекршок работната организација ако не го донесе општиот акт од член 4 од овој закон.

Член 42

За прекршок од член 40 и 41 ќе се казни и одговорното лице во работната организација со парична казна до 200 динари.

Член 43

Постапка заради прекршок може да поведе ученикот односно неговиот родител или старател, како и надлежниот општински орган на управата или општинскиот синдикален совет.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 44

Постојните договори за учење ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од шест месеци по неговото влегување во сила.

Член 45

Работните организации се должни да го донесат општиот акт од член 4 од овој закон во рок од 3 месеци по влегување во сила на овој закон.

Член 46

Општинските собранија ќе ги донесат актите врз основа на член 29 од овој закон најдоцна до 31 март 1966 година.

Законот за наградување на учениците во стопанството („Службен весник на СРМ“ број 6/65) год.) престанува да важи на 31 март 1967 година.

Член 47

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

183.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ ВО ЈАВНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ

Се прогласува Законот за определување повластици во јавниот патнички сообраќај,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 27 декември 1966 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година

У. бр. 57/66

29 декември 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видос Смилевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ ВО ЈАВНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ

Член 1

Со овој закон се определуваат лицата што имаат право на повластица во превозот на јавниот патнички сообраќај и се утврдуваат условите под кои таа може да се користи.

Овој закон не се однесува за превозот на патници во градскиот и воздушниот сообраќај.

Член 2

Пратениците на Собранието на Социјалистичка Република Македонија имаат право на бесплатен превоз за неограничен број патувања на територијата на Социјалистичка Република Македонија.

Член 3

Слепите лица и лицата со способност на видливост до 20% со живеалиште во Социјалистичка Република Македонија имаат право на повластица од 75% од редовната превозна цена, во јавниот автобуски сообраќај за три патувања годишно за одење и враќање.

Придружникот на слепо лице со способност на видливост до 10% што ползува повластен превоз во смисла на претходниот став, има право на еден бесплатен превоз за одење и враќање.

Член 4

Носителите на Илинденска споменица имаат право на повластица од 50% од редовната превозна цена за три патувања годишно за одење и враќање.

Член 5

Редовните ученици и студенти со живеалиште во Социјалистичка Република Македонија, што се школуваат во подрачјето на општината во која живеат, имаат право на повластица од 25% од редовната превозна цена за дневен превоз до местото на школувањето и назад во периодот од први септември до крајот на месец јуни.

Лицата од претходниот став, што не користат повластица за дневен превоз, имаат право на повластица од 25% од редовната цена на превозот за две патувања годишно за одење и враќање од местото на живеалиштето до местото на школувањето.

Повластиците од претходните ставови се користат врз основа на потврда за својството на ученик односно студент издадена од школската установа и потврда за живеалиштето.

Член 6

Средства за надоместување на повластиците искористени според овој закон се обезбедуваат во Републичкиот буџет.

Член 7

Се овластува Републичкиот секретар за финансии да донесе поблиски прописи за начинот на пресметување и исплатување на надоместоците за искористените повластици.

Член 8

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Одлуката за определување на повластици во јавниот меѓумесен линијски автобуски сообраќај („Службен весник на НРМ“ бр. 3/63).

Член 9

Овој закон влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

184.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот фонд за социјални установи,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 27 декември 1966 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година.

У. бр. 58/66

29 декември 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ
Видое Смилевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ

Член 1

Во Законот за Републичкиот фонд за социјални установи („Службен весник на СРМ“ бр. 14/65) во член 1 ред 3 по зборовите „на социјалните установи“, се додаваат зборовите „како и за партиципирање во издржувањето на лицата сместени во социјалните установи основани од Републиката“

Член 2

Во член 5 по првата алинеа се додава нова алинеа, која гласи:

„средствата од Републичкиот буџет“.

Член 3

Во член 6 по втората алинеа наместо точка се става точка и запирка и се додава нова алинеа која гласи:

„за партиципирање во издржувањето на лицата сместени во социјалните установи основани од Републиката“.

Член 4

Во член 8, став 1 втората реченица се менува и гласи:

„распределбата на средствата на корисници, освен, средствата за партиципирање во издржувањето на лицата сместени во социјални установи основани од Републиката, се врши по пат на конкурс“.

Член 5

Член 12 се менува и гласи:

„За вршење на стручните и административните работи Фондот има своја администрација чие работење се финансира од средствата на Фондот“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

185.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И НА ТАКСАТА ЗА УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ДОБИТОКОТ

Се прогласува Законот за висината на надоместоците за ветеринарно-санитарните прегледи и на таксата за уверение за здравствената состојба на добитокот,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републич-

киот собор одржа на 28 декември 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 декември 1966 година.

У. бр. 61/66

29 декември 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ
Видос Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И НА ТАКСАТА ЗА УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ДОБИТОКОТ

Член 1

Висината на надоместоците за ветеринарно-санитарните прегледи пропишани со член 48, 49, 53, 54 и 58 и висината на таксата од член 52 на Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот (Основен закон — „Службен лист на СФРЈ“ број 16/65 и 29/66) се определува со Тарифата за висината на надоместоците за ветеринарно-санитарни прегледи и на таксата за уверение за здравствената состојба на добитокот (Тарифата), која е составен дел на свој закон.

Член 2

Висината на таксата за уверение за здравствената состојба на добитокот се определува по грло според видот на добитокот и се плаќа во готови пари.

Член 3

Приходот од наплатената такса за уверение за здравствена состојба на добитокот (точка VI од Тарифата) во висина од 80% се внесува на посебна сметка на Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство и служи за покривање на трошоците во смисла на член 58 од Законот за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66), а остатокот во висина од 20% се отстапува на општината на чие подрачје се остварува и служи за покривање на трошоците во смисла на член 54 и 55 од тој закон.

Член 4

За ветеринарно-санитарниот преглед на пратките од точка III и V на Тарифата што за натамошен транспорт се превезуваат до железничка станица односно воздухопловно пристаниште или обратно, се наплатува при утоварот 50%, а при претоварот 50% од надоместоците предвидени во точките III и V од Тарифата.

Член 5

За ветеринарно-санитарните прегледи од точка I, III IV и V на Тарифата што се вршат ноќе (ноќен преглед) надоместокот се зголемува за 100%, а за сите останати прегледи извршени вон работно време надоместокот се зголемува за 50%.

Како ноќен преглед се смета прегледот извршен помеѓу 22 и 5 часот.

Член 6

При ветеринарно-санитарен преглед на поголем број денчени пратки на добиток, производи од добиток, суровини и отпадоци од животинското потекло, утоварени во едно исто превозно средство, не може да се наплатува повисок износ од надоместокот предвиден за вагонски, камионски и авионски пратки.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ТАРИФА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ И ЗА ТАКСАТА ЗА УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ДОБИТОКОТ

I.

За ветеринарно-санитарен преглед од член 48 на Основниот закон се наплатуваат следните надоместоци:

а) по глава:

1. за еднокопитни животни со маленизација	7 динари
2. за говеда и биволи	6 „
3. за телиња и биволчиња	4 „
4. за овци и овни	2 „
5. за јагниња	1,5 „
6. за прасиња со трихиноскопирање	2, „
7. за свињи со трихиноскопирање	3 „
8. за кокошки и патки	0,10 „
9. за мисирки и гуски	0,20 „

ЗАБЕЛЕШКА: За дивеч се плаќа предвидениот износ за соодветен или сличен вид на домашни животни и живина.

б) на килограм:

10. за смрзнато месо и маст во ладилниците	0,02 дин.
--	-----------

ЗАБЕЛЕШКА: За преглед на смрзнато месо и маст во ладилниците надоместок се наплатува еднаш во текот на целиот период на чување.

11. за месни производи	0,05 динари
------------------------	-------------

ЗАБЕЛЕШКА: Прегледот на месни производи го опфаќа прегледот на суровините и месните производи и се врши на местото на производството на месните производи.

II.

За ветеринарно-санитарен преглед од член 49 на Основниот закон се наплатуваат следните надоместоци:

1. за едно јајце	0,005 дин.
------------------	------------

ЗАБЕЛЕШКА: Прегледот на јајца се врши:

1. пред пуштањето во продажба на местото на производството или на складирањето;
2. на пазарите и во продавниците, ако претходно не е извршен преглед на местото на производството или на складирањето и

3. ако постои индикација за повторен преглед која се утврдува при редовната ветеринарно-санитарна контрола.
2. за производи од јајца (меланж, јајца во прав, белка, жолчка и сл.), за 1 кг. 0,03 дин.

ЗАБЕЛЕШКА: Ветеринарно-санитарен преглед на производи од јајца (органолептички) се врши на местото на производството.

3. за млеко, за 1 литар 0,01 дин.
- ЗАБЕЛЕШКА:** Надоместок за преглед на млеко плаќаат конзументите млекарници.
4. за млечни производи, за 1 кг 0,02 дин.

ЗАБЕЛЕШКА: Прегледот на млечни производи се врши:

1. пред пуштањето во продажба во мандрите, конзументите млекарници и во складовите;
 2. на пазарите и во продавниците ако претходно не е извршен преглед на местото на производството и складирањето;
 3. ако постои индикација за повторен преглед, која се утврдува при редовната ветеринарно-санитарна контрола.
5. за преглед на риба и производи од риба за 1 кг. 0,03 дин.

ЗАБЕЛЕШКА: Преглед на риба се врши на местото на производството и преработката и пред пуштањето во продажба односно во текот на продажбата ако постои индикација за повторен преглед, која се утврдува при редовната ветеринарно-санитарна контрола.

III.

За ветеринарно-санитарен преглед од член 53 и 54 на Основниот закон се наплатуваат следните надоместоци:

1. за вагонски, камионски и авионски пратки до 10 тони — 20 динари, а за секој натамошен тон 2 динари.
2. за денчени пратки:
 - а) за секоја глава крупен добиток односно за секои започнати 10 глави ситен добиток или 50 глави живина — 3 динари;
 - б) за месо и производи од месо до 5 колета 3 динари за еден колет, а за секој натамошен колет — 2 динари.

IV

За ветеринарно-санитарен преглед на добиток што се тера надвор од подрачјето на општината од член 53 на Основниот закон за една глава се наплатуваат следните надоместоци:

1. за крупен добиток 2 динари
2. за ситен добиток 0,20 „
3. за крупен добиток при сезонско одење на пасиште односно враќање од пасиште 0,50 „

4. за ситен добиток при сезонско одење на пасиште односно враќање од пасиште од 1.000 глави — 0,05 динари, а за секоја глава над 1.000 глави — 0,03 динари.

V.

За ветеринарно-санитарен преглед од член 58 на Основниот закон се наплатуваат следните надоместоци:

1. за вагонски, камионски и авионски пратки до 10 тони — 40 динари, а за секој натамошен тон — 4 динари;
2. за денчени пратки:
 - а) за секоја глава крупен добиток односно за секои започнати 10 глави ситен добиток или 50 глави живина — 4 динари;
 - б) за производи од добиток, суровини и отпадоци од животинско потекло до 5 колета — 4 динари за 1 колет, а за секој натамошен колет — 2 динари.

VI.

За уверение за здравствената состојба на добитокот според член 52 од Основниот закон се наплатува следната такса:

1. за крупен добиток:
 - а) за коњ, говедо, бивол, мазга или муле 5 динари
 - б) за ждребе, теле, биволче и слично до една година и за магаре 3 динари
2. за ситен добиток:
 - а) за свињи над 30 кг. жива мера 2 динари
 - б) за свињи до 30 кг. жива мера и прасиња 1 динар
 - в) за овци и јагниња 0,75 динари
3. за продолжување важењето на уверението за здравствената состојба на добитокот се плаќа 50% од предвидената такса во претходните точки 1 и 2.

186.

Врз основа на член 152 став б од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРАИШТАТА ЧИЈ РАЗВИТОК КЕ СЕ КРЕДИТИРА СО СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

Се прогласува Законот за краиштата чиј развотоК ќе се кредитира со средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развотоК на недоволно развиените краишта,

што Собранието на СРМ го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 декември 1966 година.

У. бр. 54/66 Претседател
29 декември 1966 година на Собранието на СРМ,
Скопје Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА КРАИШТАТА ЧИЈ РАЗВИТОК ЌЕ СЕ КРЕДИТИРА СО СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА****Член 1**

Како краишта, чиј стопански развиток ќе се кредитира од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развиток на недоволно развиените краишта, се определуваат подрачјата на општините Брод, Дебар, Кичево, Кратово и Крива Паланка.

Кредитирањето на стопанскиот развиток на краиштата определени со претходниот став ќе се врши до крајот на 1970 година.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

187.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ И БАНКАТА КАЈ КОЈА СЕ ДЕПОНИРААТ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ**

Се прогласува Законот за определување на процентот и банката кај која се депонираат средствата за изградба на електро-енергетски објекти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 декември 1966 година.

У. бр. 64/66

29 декември 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ И БАНКАТА КАЈ КОЈА СЕ ДЕПОНИРААТ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ****Член 1**

Претпријатијата за производство и пренос на електрична енергија ќе издвојуваат и депонираат кај Стопанската банка — Скопје 70% од средствата на деловниот фонд и 70% од средствата на амортизацијата определени во смисла на член 6 став 1 од Законот за изградба и финансирање на изградбата на електроенергетски објекти од 1966 до 1970 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 56/65).

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

188.

Врз основа на член 23а од Законот за насочување на користењето на средствата на работните организации и општествените фондови во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 37/65 и 26/66), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****I**

Непотрошените средства од посебната буџетска резерва и средствата формирани по основ на дополнително издвојување во резервниот фонд во 1965 година, со положба на 31 декември 1966 година, се пренесуваат во Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-60

29 декември 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

189.

Врз основа на член 3 од Законот за учеството на Федерацијата во финансирањето на инвестиционите работи за добршување изградбата континенталниот дел на Јадранскиот пат („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/66), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 декември 1966 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ИНВЕСТИТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ НА ДОВРШУВАЊЕТО КОНТИНЕНТАЛНИОТ ДЕЛ НА ЈАДРАНСКИОТ ПАТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****I**

Правата и должностите на инвеститор за инвестиционите работи на довршувањето континенталниот дел на Јадранскиот пат на територијата на

Социјалистичка Република Македонија се пренесуваат на Претпријатието за патишта „Македонија пат“.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-56

29 декември 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

190.

Врз основа на член 3 од Законот за учеството на Федерацијата за финансирањето на инвестиционите работи за довршување на пругата Гостивар — Зајас — Кичево со крак Зајас — Тајмиште („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/66), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ИНВЕСТИТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВРШУВАЊЕТО ИЗГРАДБАТА НА ПРУГАТА ГОСТИВАР—ЗАЈАС—КИЧЕВО СО КРАК ЗАЈАС — ТАЈМИШТЕ

I.

Правата и должностите на инвеститор за инвестиционите работи за довршување изградбата на пругата Гостивар—Зајас — Кичево со крак Зајас — Тајмиште се пренесуваат на Железничкото транспортно претпријатие — Скопје.

II.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-59

29 декември 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

191.

Врз основа на член 6 став 1 точка 1 од Законот за измените и дополненија на Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/66), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 27 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлуката за измени на одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемите обврски на инвалидското и пензиското осигурување, поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и намалувањето на старосната граница за 1966 година

I

Се дава согласност на Одлуката за измени на одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемите обврски на инвалидското и пензиското осигурување, поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и намалувањето на старосната граница за 1966 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-58

29 декември 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

192.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 27 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1967 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Одлуката за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за 1967 година што ја донесе Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 1966 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-61

29 декември 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

193.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 27 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната граница за 1967 година

I

Се дава согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната граница за 1967 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-57

29 декември 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

194.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 27 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидско осигурување кои го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување за 1967 година

I.

Се дава согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидско осигурување кои го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување за 1967 година.

II.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-62

29 декември 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

195.

Врз основа на член 174 став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 27 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1967 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Одлуката за стопата на придонесот за додаток на деца за 1967 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-63

29 декември 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

196.

Врз основа на членот 6. став 1. точка 1. од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/66), Собранието на Републичката заедница на социјал-

ното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 25 ноември 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И НАМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА ЗА 1966 ГОДИНА

I

Во точката I од Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и намалувањето на старосната граница за 1966 година („Службен весник на СРМ“ бр. 43/65), стопите се заменуваат и тоа:

- 1,29% со 0,71%,
- 1,00% со 0,47%, и
- 0,86% со 0,35%.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. август 1966 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-4591/1

25. ноември 1966 година

Скопје

Потпретседател

Момчило Марковски, с. р.

197.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 26 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1967 ГОДИНА

I

Стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за 1967 година се определува во височината од 7,90%, од износот на бруто личните доходи на работниците.

Од средствата остварени со основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за сигурносна резерва на Фондот на инвалидско и пензиско осигурување се издвојуваат средства во височина од 1,0% од износот на бруто личните доходи на работниците.

II

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за периодот од 1966—1970 година („Службен весник на СРМ“ бр. 43/65).

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-4590/1

26 декември 1966 година

Скопје

Потпретседател

Момчило Марковски, с. р.

198.

Врз основа на член 109 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ број 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 26 декември 1966 година донесе

О Д Л У К А

ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И СМАЛУВАЊЕ НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА ЗА 1967 ГОДИНА

I

Додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната граница плаќаат сите работни организации во кои има работни места на кои според одредбите на член 41 до 43, 47, 48 и 59 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ број 51/64, 56/65 и 14/66) стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, а старосната граница се намалува.

II

Додатниот придонес го плаќаат организациите од точката I од оваа одлука по стопите од:

— 1,01% за работници на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати во работен однос им се сметаат како 18 месеци стаж на осигурување;

— 0,66% за работници на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати во работен однос им се сметаат како 16 месеци стаж на осигурување;

— 0,49% за работници на работни места на кои секои 12 месеци ефективно поминати во работен однос им се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

III

Додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување по стопите од точката II на оваа одлука се пресметува од основицата од која се пресметува и основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Број 02-4592/1

22 декември 1966 година

Скопје

Потпретседател,

Момчило Марковски, с. р.

199.

Врз основа на член 109 став 3 и 113 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 26 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ГО НАДМИНУВААТ ОПРЕДЕЛЕНИОТ ПРОСЕК НА ТРОШОЦИТЕ НА ТОА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1967 ГОДИНА

I

Додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување, кој служи за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување на територијата на Социјалистичка Република Македонија, во 1967 година ќе плаќаат поодделни организации во гранки, групи, односно подгрупи на дејности опфатени со Одлуката за определување гранки, групи, односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидското осигурување и утврдување на критериумите за определување висината на придонесот („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65 и 38/66).

II

Врз основа на критериумите определени со одлуката спомената во претходната точка, додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување во определена височина за 1967 година ќе плаќаат следниве организации:

Шифра на стопанската дејност	Организација
	1. Во височина од 0,13%
111 — 10	Електро претпријатие „Маврово“ — Гостивар
116 — 18	Ф-ка за термо-изол. мат. „Партизан“ — Прилеп
117 — 70	Индустриско рударско претпр. „Братство“ — Охрид
119 — 10	Претпријатие „Раде Кончар“ погон Скопје
121 — 13	Ф-ка за гипс — Дебар
129 — 10	Претпријатие за обработка на тутун — Т. Велес
124 — 81	Инд. претпр. „Пролетер“ — Гостивар
127 — 34	ЗИК „Скопско Поле“ погон млекара — Скопје
211 — 20	З. С. „Овоштар“ с. Трново — Битола
211 — 30	ЗЗ. „Прогрес“ — Дебар
211 — 30	ЗЗ. „Бистра“ с. Галичник — Гостивар
412 — 10	Град. прет. „Гранит“ — Скопје, градилиште Кичево
412 — 21	Град. претпријатие „Вардар“ — Скопје
511 — 11	ЖТП — Скопје
511 — 11	Секција за одржување на пругите Т. Велес
515 — 20	Претпр. за јавен сообраќај — Титов Велес
519 — 11	ПТТ — Скопје
611 — 22	Трговско претпријатие „Трготекстил“ — Скопје
611 — 22	Трговско претпријатие „Интерпромет“ — Скопје
613 — 20	Трговско претпријатие „Стокопромет“ — Скопје
620 — 30	Угостителско претпријатие „Интернационал“ — Т. Велес
724 — 60	Трговско претпријатие „Спорт“ — Скопје
740 — 10	Град. занат. претпријатие „Ударник“ — Скопје
770 — 30	Занат претпријатие „Автокоманда“ — Скопје
915 — 20	Инфективна клиника — Скопје
915 — 20	Хирушка клиника — Скопје
915 — 20	Детска клиника — Скопје
915 — 70	Медицински центар — Куманово
915 — 20	Радиолошки институт — Скопје
015 — 10	Геодетска управа — Скопје
	2. Во височина од 0,20%
111 — 10	Претпријатие „Термоелектро“ — Скопје
115 — 12	Рудник за олово и цинк „Злетово“ — Пробиштип
121 — 30	Ф-ка за цемент „Усје“ — Скопје
122 — 21	Дрвно индустр. претпр. „Треска“ — Скопје
124 — 40	Ф-ка за свила — Битола
127 — 31	ИПК „Конзерва-експорт“ — Скопје погот ф-ка за конзерви „Пелагонија“ — Битола
128 — 10	Печатница „Киро Дандаро“ — Битола
129 — 10	Тутунов комбинат — Прилеп
129 — 10	Тутунов комбинат — Куманово
211 — 11	ЗИК „Црвена звезда“ — Штип

412 — 10	Град. претпр. „Бетон“ — Скопје	740 — 10	Занатско град. претпријатие „Пролетер“ — Скопје
412 — 10	Град. претпр. „Ратко Митровиќ“ Чачак гр. Скопје	740 — 10	Градежна задруга „Дримкол“ — Струга
412 — 10	Град. претпр. „Пелагонија“ — Скопје гр. Т. Велес	015 — 10	Општинско собрание — Прилеп 5. Во височина од 0,40%
515 — 10	Автотранспорт и шпедиција — Прилеп	116 — 40	Ф-ка „Силика“ — Гостивар
515 — 10	Претпр. за јавен сообраќај — Куманово	122 — 11	Шумски комбинат „Јавор“ — Гостивар
612 — 13	Трговско претпријатие „Славија“ — Скопје	129 — 10	Претпријатие за обработка на тутун — Штип
812 — 80	Претпријатие „Оџачар“ — Скопје	211 — 30	ЗЗ „Светлост“ с. Породин — Битола
812 — 30	Претпријатие градска чистоќа — Скопје	211 — 13	ЗИК „Црвена звезда“ — Штип, погон „Млечна“ Пехчево
915 — 20	Медицински центар — Битола	412 — 10	Град. претпријатие „Бетон“ — Скопје, град. Т. Велес
915 — 20	Општа болница — Тетово	413 — 20	Монтажно инстал. претпр. „Инсталатер“ — Скопје
915 — 40	Републички завод за здрав. заштита — Скопје 3. Во височина од 0,27%	611 — 13	Трг. претпријатие „Центроколонијал“ — Скопје
412 — 10	Градежно претпр. „Црвена звезда“ — Гостивар	611 — 14	Трг. претпријатие „Овче Поле“ — Скопје
412 — 10	Градежно претпр. „Љуботен“ — Тетово	611 — 20	Трг. претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид
114 — 40	Рудници и железара „Демир Хисар“ — Битола	620 — 20	Угостителско претпријатие „Пелистер“ — Скопје
120 — 51	Ф-ка „Цветан Димов“ — Скопје	812 — 80	Управа за комунални работи — Кавардарци
122 — 11	ШИК „Копачка“ — Кичево	015 — 10	Општинско собрание — Гостивар 6. Во височина од 0,60%
122 — 11	ШИК „Методије Митевски — Брицо“ — Берово	116 — 18	Ф-ка за талк „Д. Мирчев“ — Титов Велес
116 — 18	Рударско претпријатие „Силекс“ — Кратово	117 — 52	Претпр. за коли и локомотиви — Т. Велес
122 — 21	ШИК „Јелак“ — Тетово	121 — 20	Ф-ка за тули и керамида „Партизанка“ с. Драчево Скопје
128 — 21	НИП „Нова Македонија“ — Скопје	121 — 21	Индустриско претпр. „Вардар“ — Гостивар
211 — 12	Земјод. претпр. „Прогрес“ с. Долнени — Прилеп	127 — 21	Претпријатие за леб и пециво „Луќс“ — Скопје
211 — 18	Лозар. овоштар. претпријатие „Четири патишта“ с. Сопиште Скопско	124 — 40	Свиларски комбинат „Н. Камшиова“ — Т. Велес
213 — 31	Водна заедница — Тетово	124 — 60	Текстилна ф-ка „Пелистер“ — Битола
311 — 20	ШС „Кожув“ — Гевгелија	124 — 72	Конфекциска ф-ка „Прогрес“ — Скопје
412 — 10	Град. занат. претпр. „Стандард“ с. Драчево — Скопје	124 — 81	„Македонски фолклор“ — Скопје
611 — 22	Трг. претпр. „Скопски магазин“ — Скопје	125 — 13	Ф-ка за кожи „Борис Кидрич“ Битола
612 — 11	Трг. претпр. „Жито Македонија“ — филијала Битола	127 — 50	Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони „Европа“ — Скопје
620 — 20	Угостителско претпријатие „Македонија — турист“ — Скопје 4. Во височина од 0,33%	128 — 10	Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје
121 — 20	Керамичка индустрија „КИП“ с. Кукуречани — Битола	129 — 10	Претпр. за обработка на тутун — Битола
115 — 18	Рудник „Радуша“ — Ѓ. Петров	129 — 20	Тутунов комбинат „Благоја Деспотовски — Шовељ“ Скопје
211 — 30	ЗЗ „Солунска Глава“ — Титов Велес	124 — 20	Памучна индустрија „Македонка“ — Штип
211 — 30	ЗЗ „Прогрес“ — Ѓорче Петров — Скопје	129 — 10	Претпр. за обработка на тутун — Кочани
213 — 18	Водостопанско претпријатие „Пелагонија“ — Битола	211 — 12	ЗК „Вардар“ — Градско
311 — 00	ШИК „Кајмакчалан“ — Битола	211 — 18	Лозарско претпријатие „Лозар“ — Т. Велес
311 — 00	ШС „Караџица“ — Скопје	211 — 30	ЗС „Душан Кирик“ с. Росоман — Т. Велес
412 — 10	Градежно претпријатие „Руен“ — Крива Паланка	211 — 30	ЗЗ с. Влае — Скопје
412 — 10	Град. претпријатие „Гранит“ — Скопје градилиште Битола		
613 — 20	Трговско претпријатие „Макотекс“ — Скопје		
620 — 30	Угостителско претпријатие „Нов живот“ — Тетово		
620 — 30	Угостителско претпријатие „Меркез“ — Скопје		

- 213 — 18 Претпријатие за мелиорација „Липково“ — Куманово
- 213 — 31 Водна заедница — Гостивар
- 311 — 20 ДИП „Треска“ Скопје, погон ШС „Бабуна“ — Т. Велес
- 412 — 10 Градежно претпријатие „Вардар“ — Неготино
- 412 — 10 Град. претпр. „Пелагонија“ — Скопје, град. Битола
- 412 — 10 Град. претпр. „Гранит“ Скопје, градилиште Охрид
- 412 — 10 Град. претпр. „Пелагонија“ Скопје, градилиште Штип.
- 412 — 10 Град. претпр. „Козјак“ — Куманово
- 412 — 10 Град. претпр. „Бетон“ — Битола, градилиште Прилеп
- 412 — 10 Град. претпр. „Гранит“ — Скопје, градилиште Кичево
- 412 — 10 Град. претпр. „Слога“ — Свети Николе
- 412 — 30 Град. претпр. „Кораб“ — Дебар
- 611 — 22 Трговско претпријатие „Југотекстил“ — Скопје
- 611 — 25 Трговско претпријатие „Отрев“ — Скопје
- 612 — 11 „Жито Македонија“ — филијала Титов Велес
- 612 — 11 „Жито Македонија“ — филијала Куманово
- 612 — 26 Претпријатие „Наша суровина“ — Скопје
- 519 — 11 ПТТ — Тетово — Гостивар
- 620 — 20 Угостителско претпријатие „Југославија“ Прилеп
- 620 — 30 Угостител. претпријатие „Метропол“ — Скопје
- 723 — 10 Занатско претпр. „Солидна работа“ — Битола
- 724 — 60 Конфекција „Солидност“ Прилеп
- 911 — 70 Медицински факултет — Скопје
- 915 — 10 Дом за народно здравје — Титов Велес
- 915 — 10 Здравствен дом „Кисела Вода“ — Скопје
- 915 — 20 Општа болница — Охрид
- 916 — 50 Заштитна работилница „Светлост“ — Скопје
- 015 — 10 Општинско собрание — Битола
7. Во височина од 0,73%
- 127 — 32 Инд. кланица со ладилник — Скопје
- 211 — 11 Земјод. комбинат „Повардарие“ — Неготино
- 211 — 11 Земјод. стопан. „Гевгелиско Поле“ — Гевгелија
- 211 — 18 Земјодел. претпријатие „Бела Вода“ Т. Велес
- 211 — 30 ЗЗ „Кочо Рацин“ с. Лазарополе — Гостивар
- 211 — 30 ЗЗ „Иднина“ — с. Стојаково — Гевгелија
- 124 — 30 Волнарски ком. „Т. Циповски Мерџан“ — Тетово
- 311 — 20 Шумско производно претпријатие „Галичица“ — Охрид
- 515 — 10 „Автотранспорт“ — Кавадарци
- 611 — 23 Трговско претпријатие „Тутун“ — Скопје
- 611 — 23 Сервис за град. матер. „Караорман“ — Скопје
- 611 — 30 Трговско претпријатие „Деликатес“ — Тетово
- 612 — 11 „Жито Македонија“ — филијала Прилеп
- 812 — 50 Претпријатие „Градско Зеленило“ — Скопје
- 812 — 80 Установа за комунална хигиена и јавно зеленило Битола
8. Во височина од 0,86%
- 121 — 12 Град. прет. „Гранит“ Скопје погон Рудар. индустр. за немет. „Базалт“ Куманово
- 124 — 60 Ф-ка за чорапи „Црвена звезда“ — Скопје
- 211 — 11 ЗИК „Струшко Поле“ — Струга
- 211 — 11 ЗИК „Скопско Поле“ Скопје
- 211 — 12 ЗС „Острово“ — Скопје
- 211 — 12 ЗС „11 Октомври“ с. Гнеотино — Битола
- 211 — 30 ЗЗ „Единство“ с. Скудриње — Гостивар
- 412 — 10 Градежно претпријатие „Бетон“ Скопје
Градилиште Битола
- 511 — 10 ШТП — Охрид — Кичево
- 611 — 10 „Жито Македонија“ — Филијала Скопје
- 611 — 23 „Центрохемија“ — Скопје
- 724 — 80 Јорганџиско претпријатие „Слога“ — Скопје
- 725 — 40 Курч. крзн. претпр. „Д. Митров“ Т. Велес
- 727 — 50 Инв. занат. прет. „Билјана“ — Скопје
- 915 — 10 Специјална болница за ТБЦ „Јасеново“ Т. Велес
- 015 — 10 Општинско собрание — Кавадарци
- 015 — 10 Општинско собрание — Титов Велес

III

Додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување по стопата од точката II на оваа одлука се пресметува од основицата од која се пресметува и основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-4896/1

26 декември 1966 година
Скопје

Потпретседател,
Момчило Марковски, с. р.

200.

Врз основа на член 174 став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 26 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1967 ГОДИНА

I

Стопата на придонесот за додаток на деца за 1967 година се определува во височина од 5,50% од износот на бруто личните доходи на работниците.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-4595/1

26 декември 1966 година

Скопје

Потпретседател,

Момчило Марковски, с. р.

201.

Врз основа на член 118 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на својата седница одржана на 26 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОСТАТОКОТ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО 1966 ГОДИНА

I

Неискористениот дел од средствата издвоени за помагање на закрепнувањето на пензионерите во 1966 година, издвоени по стопа од 1,5% од вкупниот износ на исплатените пензиски примања, ќе се искористат за следниве намени:

а) 25% од износот на тие средства за изградба на објекти за одмор и рекреација на пензионерите и инвалидите на трудот и

б) 75% од износот на тие средства за исплатување паричен надоместок за закрепнување на жителите на инвалидска, старосна и семејна пензија во 1967 година, по прописи кои дополнително ќе бидат донесени.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-4897/1

26 декември 1966 година

Скопје

Потпретседател,

Момчило Марковски, с. р.

202.

Врз основа на член 22 став 2 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65 и 29/66) и член 1 од Законот за издвојување средствата за станбена изградба („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 35/65 и 56/65), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата од 26 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВОТА ОД ФОНДОТ ЗА СТАНБЕНИ ПОТРЕБИ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ

I

Средствата остварени со издвојување по стопа од 4% од вкупниот износ на исплатените пензиски и инвалидски примања по одбитокот на делот за покривање на субвенциите на станарините на пензионерите и инвалидите на трудот се внесуваат во посебен фонд на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје (во натамошниот текст: Републичка заедница) за станбени потреби на пензионерите и инвалидите на трудот.

II

Со средствата од фондот од точка I Републичката заедница ќе се вклучи во спроведувањето на станбената изградба на подрачјето на соодветните општини со цел преку тие средства да се помогне во решавањето на станбените потреби на пензионерите и инвалидите на трудот.

III

Средствата на фондот евидентно се распоредуваат и употребуваат на подрачјето на соодветните општини во износите остварени од вкупно исплатените примања на пензионерите и инвалидите на трудот од тие подрачја, по одбивањето на делот за покривање субвенциите на станарините на пензионерите и инвалидите на трудот.

IV

Средствата на фондот од точка I ќе се даваат како кредити:

а) во прв ред за изградба и адаптација на домови наменети за живеење на пензионери и инвалиди на трудот во општествена сопственост;

б) за изградба, купување или адаптација на станови во сопственост на пензионери и инвалиди на трудот.

Средствата на фондот за изградба на домови за живеење на пензионерите може да се користат и како неповратни.

Одлуката за користење на неповратни средства се доставува на согласност на Републичката заедница.

V

Здружението на пензионерите во општината формира посебна комисија за решавање на станбените потреби на пензионерите и инвалидите на трудот (во понатамошниот текст: комисија).

Во состав на комисијата влегуваат претставници на здружението на пензионерите на општината, Сојузот на борците од Народно-ослободителната војна, општинското собрание и работната организација за стопанисување со станбени згради.

Комисијата избира претседател кој ги свикнува седниците на комисијата и ги потпишува актите што ги донесува комисијата.

VI

Комисијата од претходната точка:

— донесува правилник со кој поблиску се определуваат условите, постапката и начинот на ползувањето на кредитите за решавањето на станбените проблеми на пензионерите и инвалидите на трудот во соработка со здруженијата на пензионерите. Овој правилник се доставува на согласност на Републичката заедница;

— се грижи за рационално трошење на средствата за решавање на станбените потреби на пензионерите и инвалидите на трудот; и

— одобрува склучување договори за кредит помеѓу одделните ингересенти и деловната банка.

VII

При одобрувањето кредити за изградба, купување или адаптација на станови во лична сопственост, првенство имаат пензионери и инвалиди — борци од Народно-ослободителната војна.

На лицата од претходниот став може да им се одобруваат кредити и под поповолни услови.

VIII

Комисијата е должна повремено, а најмалку еднаш годишно и тоа најдоцна до 31 јануари за претходната година да поднесува извештај на Републичката заедница за употребата на средствата и решавањето на станбените потреби на пензионерите.

IX

За вршењето на банкарските работи што ќе настанат во врска со вложувањето и употребата на средствата од фондот за станбени потреби на пензионерите и инвалидите на трудот, Извршниот одбор на Собранието на Републичката заедница склучува со соодветната деловна банка посебен договор.

X

Се овластува Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, по потреба, да издава стручни упатства и објасненија за примена на оваа одлука, како и да врши надзор над спроведувањето на истата и употребата на средствата на фондот за станбените потреби на пензионерите и инвалидите на трудот.

XI

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-4900/1

26 декември 1966 година

Скопје

Потпретседател,

Момчило Марковски, с. р.

203.

Врз основа на член 6 од Законот за плаќање придонеси за социјално осигурување за одредени категории лица вон работен однос — осигурени според прописите за социјално осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 37/66), и член 76 став 3 и член 110 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 26 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС — ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

За лица на школување, стручно усовршување или постдипломски студии кои заради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, се пресметува и плаќа придонес за здравствено осигурување по стопа на основниот придонес за здравствено осигурување определена за подрачјето на соодветната комунална заедница за социјално осигурување на работниците.

Придонесот од претходниот став се пресметува на месечниот износ на стипендијата по стопа пресметана на нето лични примања.

II

За лицата кои по завршеното школување се наоѓаат на обавезна практична работа или на доброволна практика (волонтери), кои не примаат личен доход, а работат со полно работно време се плаќа придонес во постојан месечен износ од 21,20 за здравствено осигурување и 25,60 динари за инвалидско и пензиско осигурување.

III

Придонесите за здравствено и инвалидско осигурување во постојани месечни износи се плаќаат:

1) за учениците во стопанство и ученици во стручните училишта со практична обука, како и за учениците во стручните училишта за време на про-

изводна работа 10,60 динари за здравствено осигурување и 8,00 динари за инвалидско осигурување;

2) за учениците во стручните училишта и студентите во виши стручни школи, високи школи, факултети и уметнички академии кога вршат практична работа во врска со наставата 4,25 динари за здравствено осигурување и 8,00 динари за инвалидско осигурување;

3) за лицата редовно пријавени на надлежниот завод за запослување на работниците во смисла на член 13 став 1 точка 3 од Основниот закон за здравствено осигурување 23,40 динари за здравствено осигурување и 11,70 динари за инвалидско осигурување;

4) за лицата кои учествуваат во младински работни акции на кои се осигурени за сите случаи на инвалидност 10,60 динари за здравствено осигурување и 11,80 динари за инвалидско осигурување;

5) за лицата на работа кои учествуваат во организирани јавни работи и во младински работни акции на кои не се осигурени за сите случаи на инвалидност 4,25 динари за здравствено осигурување и 8,00 динари за инвалидско осигурување;

6) за лицата кои учествуваат во организирани јавни работи на кои работат најмалку 6 часа дневно 10,60 динари за здравствено осигурување и 8,00 динари за инвалидско осигурување;

7) за лицата што ќе претрпат повреда како учесници во определени јавни акции, или во вршењето на определени јавни функции или должности, ако според прописите за инвалидското осигурување за времето на таквата активност се осигурени за случај на инвалидност предизвикана со несреќа на работа 4,25 динари за здравствено осигурување и 8,00 динари за инвалидско осигурување;

8) за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука — на логорување 10,60 динари за здравствено осигурување и 8,00 динари за инвалидско осигурување;

9) за југословенски државјани кои, согласно постојните прописи, се упатени во странство заради учење односно здобивање со практика 21,20 динари за здравствено осигурување и 8,00 динари за инвалидско осигурување.

IV

Придонес за здравствено осигурување во постојан месечен износ се плаќа:

1) за лица, редовно пријавени на надлежниот завод за запослување на работниците осигурени по одредбите по член 16 став 1 точка 5 од Основниот закон за здравствено осигурување 10,60 динари;

2) за лица кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација, што ги организира Заводот за запослување на работниците 8,50 динари;

3) за лицата страни државјани за време на школување, стручно усовршување или постдипломски студии во Југославија, кои поради тоа го прекинале работниот однос ако за тоа време примаат стипендија 21,20 динари;

4) за лицата кои организацијата пред воспоставувањето на работен однос ги упати како свои стипендисти на практична работа во други организации заради стручно оспособување или усовршување 21,20 динари;

5) за ученици во гимназиите за време на производна работа 10,60 динари;

6) за учениците во гимназиите кога вршат практична работа во врска со наставата 4,25 динари;

7) за лица кои се на изведување обука во одредите на предвојничката обука 4,25 динари;

8) за брачниот другар односно родител, осигурени по член 23 точка 2 од Основниот закон за здравствено осигурување и за родители осигурени по член 25 став 2 од Основниот закон за здравствено осигурување 15,40 динари;

9) за иселениците — повратници додека се редовно пријавени на надлежниот завод за запослување на работниците 10,60 динари;

10) за уживателите на илинденска пензија 23,00 динари;

11) за носители на Илинденска споменица, кои не уживаат илинденска пензија 15,40 динари.

V

За лицата кои се наоѓаат во југословенската народна армија, на воена вежба или отслужување на воениот рок, на кое стапиле во рок од 30 дена по престанокот на работниот однос, придонесот за инвалидско осигурување се плаќа во постојан месечен износ од 14,00 динари.

VI

Придонесите за лица опфатени со оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно назад.

Ако придонесот се уплатува за време помалку од еден месец, за секој календарски ден се пресметува 1/30 од придонесот определен со оваа одлука.

VII

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стопите и износите на придонесот за социјално осигурување на одделните категории лица вон работен однос осигурени според прописите за социјално осигурување („Службен весник на СРМ“ бр.27/63, 32/63 и 22/64).

VIII

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе применува од 1 јануари 1967 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-4913/1
26 декември 1966 година
Скопје

Потпретседател,
Момчило Марковски, с. р.

204.

Врз основа на член 76 став 3 член 110 став 2 член 174 став 1 и член 186 став 2 и 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 26 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈАНИ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА И ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ВО ПОСТОЈАНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

I

За пресметување и плаќање на придонесите за социјалното осигурување и придонесот за додаток на деца, без оглед на износот на платата, се определуваат основици во постојани месечни износи и тоа:

1. За лица запослени кај приватни работодавачи, во износи од:
 - а) 480 динари за висококвалификувани работници и лица со висока или виша стручна спрема;
 - б) 350 динари — за квалификувани работници и лица со средна стручна спрема;
 - в) 300 динари — за полуквалификувани работници и лица со низа стручна спрема, и
 - г) 250 динари — за неквалификувани работници и лица без стручна спрема.

2. За работници запослени како рибари кај приватни работодавачи, што се занимаваат со речно и езерско рибарење, во износи од:

- а) 420 динари — за висококвалификувани рибари;
- б) 330 динари — за квалификувани рибари;
- в) 290 динари — за полуквалификувани рибари, и
- г) 250 динари — за неквалификувани рибари.

3. За домашните помошнички за извршената работа во редовно работно време, во износи од:

- а) 220 динари — за работници I категорија;
- б) 180 динари — за работници II категорија, и
- в) 140 динари — за работници III категорија.

4. За земјоделски работници кај приватни работодавачи, во износ од:

- а) 180 динари — за работници со практика на земјоделски работи над 1 година, и
- б) 140 динари — за работници со практика на земјоделски работи до 1 година.

II

Придонесите во постојан месечен износ се определуваат и тоа:

1. За работници на неплатено отсуство:
 - а) 38,50 динари — за здравствено осигурување;
 - б) 53,35 динари — за инвалидско и пензиско осигурување; и
 - в) 37,15 динари — за додаток на деца.
2. 97,00 динари — за здравствено осигурување на страните државјани во служба на меѓународни ор-

ганизации и установи, страни дипломатски и конзуларни претставништва или во лична служба на странски државјани кои уживаат дипломатски имунитет, во случај на групно доброволно здравствено осигурување.

III

Придонеси за социјалното осигурување и придонесот за додаток на деца за осигурениците за кои се утврдени постојани основици за пресметување и плаќање на придонесите се пресметуваат и плаќаат по стопи пресметани на нето лични приходи односно примања.

IV

Основ за пресметување и плаќање на придонесите за социјално осигурување и придонесот за додаток на деца за работниците кои се запослени како рибари во рибарските стопански организации на речното и езерското риболовство и стопанските организации што се занимаваат со преработка (конзервирање) на риба и за куќните настојници, претставува личниот доход пресметан во бруто износ.

V

Доколку за лицата со оваа одлука треба да се уплатуваат придонесите за социјално осигурување и придонесот за додаток на деца за време покусо од 1 месец, за секој календарски ден во односниот период се плаќа по 1/30 од пресметаниот и определениот месечен износ на придонесите.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1967 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-4907/1

26 декември 1966 година

Скопје

Потпретседател,
Момчило Марковски, с. р.

205.

Врз основа на член 76 став 3 и член 110 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 26 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЛИЦА ВО РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ САМО ЗА СЛУЧАЈ НА ПОВРЕДА ИЛИ БОЛЕСТ ПРЕДИЗВИКАНА СО НЕСРЕЌА НА РАБОТА И ЗА СЛУЧАЈ НА ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ

I

За лицата во работен однос со работно време покусо од половината од полното работно време, пропишано за работи на кои тие работат, придонес-

сот за здравствено осигурување се определува во постојан месечен износ од 3,50 динари.

II

Придонесот за инвалидско осигурување се определува во постојан месечен износ и тоа:

1) 6,50 динари — за работници кои работат со работно време покусо од половината од полното работно време, пропишано за односната работа;

2) 7,50 динари — за лица запослени како уживатели на старосна пензија здобиена врз основа на пензиски стаж од 40 години (мажи) односно 35 години (жени) или соодветен стаж, што се смета како полн пензиски стаж.

III

Доколку за лицата од оваа одлука треба да се уплатуваат придонеси за социјално осигурување за време покусо од еден месец за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определен месечен износ на придонесот.

IV

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на придонесите за социјално осигурување на лица осигурени само за случај на повреда или болест предизвикана со несреќа при работата и за случај на заболување од професионална болест („Службен весник на СРМ“ бр. 43/65).

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1967 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-4906/1

26 декември 1966 година

Скопје

Потпретседател,
Момчило Марковски, с. р.

206.

Врз основа на член 136 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седница одржана на 26 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА, ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ИНВАЛИДНИНА ЗА 1967 ГОДИНА

I

Придонесот за здравствена заштита на уживателите на пензија, како и на уживателите на привремена пензија или инвалиднина, во смисла на член 147 од Основниот закон за пензиско осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65 и 14/66), се определува во постојан месечен износ од 32,00.— динари.

II

Придонесот за здравствена заштита на уживателите на инвалиднина по прописите за инвалидското осигурување, осигурени само за случај на лекување во врска со повреда или болест што предизвикала телесно оштетување по кое им припаѓа право на инвалиднина (член 20 став 2 од Основниот закон за здравственото осигурување), се определува во постојан месечен износ од 8,00 динари.

III

Стопата на придонесот за здравствена заштита на југословенските државјани кои примаат пензија или инвалиднина исклучиво од странски носители на социјалното осигурување, додека престојуваат на територијата на Југославија, како и уживатели на пензии од странски носители на социјалното осигурување, кои спрема меѓународните договори имаат право на здравствена заштита додека престојуваат на територијата на Југославија (член 18. точка 4. и 5. од Основниот закон за здравствено осигурување), се определува во височината од 8,4% од нето износот на пензијата односно инвалиднината пресметана во динари според важечкиот курс.

IV

Придонесот од точката I и II на оваа одлука се пресметува месечно назад и тоа најдоцна до 7 во месецот за изминатиот период (кумулативно) врз основа на просечниот број на уживателите на пензија и инвалиднина односно на уживателите на привремена пензија или инвалиднина утврден според податоците на Републичкиот завод за социјално осигурување. Доколку пензијата на лицата од точка I на оваа одлука е исплатена за покус период од еден месец, придонесот се плаќа во полн износ.

Лицата од точката III на оваа одлука придонесот за здравствената заштита го плаќаат сами, во полза на фондот за здравственото осигурување на комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците на чие подрачје имаат пребивалиште. Обврската за плаќање на придонесот стасува на првиот ден во месецот.

V

Републичкиот завод за социјално осигурување е должен пресметатиот придонес да го уплати во полза на фондовите за здравственото осигурување на соодветни комунални заедници на социјалното осигурување најдоцна до 10 во месецот за изминатиот период.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-4901/1

26 декември 1966 година

Скопје

Потпретседател,
Момчило Марковски, с. р.

207.

Врз основа на член 174 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 26 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗНОСОТ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК
НА ДЕЦА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА ЗА
1967 ГОДИНА

I

Придонесот за додаток на деца на уживателите на пензија за 1967 година се определува во постојан месечен износ од 25,30 динари по уживател на пензија.

II

Придонес се пресметува и плаќа на товар на фондот за инвалидско и пензиско осигурување на чиј товар се исплатува пензијата во роковите и на начин предвиден за пресметување и плаќање на придонесот за здравствената заштита на уживателите на пензија односно привремена пензија или инвалиднина.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-4905/1

26 декември 1966 година

Скопје

Потпретседател,

Момчило Марковски, с. р.

208.

Врз основа на член 117 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 26 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А

за делот на основниот и додатниот придонес на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување кој во 1967 година им припаѓа на комуналните заедници за социјално осигурување на работниците на име надоместок на фондовите за здравственото осигурување за трошоците на професионалната рехабилитација и запослувањето на инвалидите на трудот

I

На име надоместок за трошоците на професионалната рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот на фондовите за здравственото

осигурување на комуналните заедници за социјално осигурување на работниците во 1967 година им припаѓа дел од 1,66% од износот на остварените приходи со основниот и додатниот придонес (член 112 точка 1 на Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување) за инвалидското и пензиското осигурување на подрачјето на поодделни комунални заедници.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-4904/1

26 декември 1966 година

Скопје

Потпретседател,

Момчило Марковски, с. р.

209.

Врз основа на член 134 став 4 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците Скопје, на седницата одржана на 26 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ
НА СЕМЕЈСТВАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ
ДРЖАВЈАНИ ШТО СТАПИЛЕ ВО РАБОТЕН
ОДНОС ВО СТРАНСТВО

I

Обврзници на придонесот — Југословенски државјани, кои стапиле во работен однос во странство по основ на меѓународниот договор или по одобрение на надлежниот орган, а здравствено се осигурени кај странскиот носител на осигурувањето во смисла на член 14 став 2 од Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/65 и 29/66), плаќаат посебен придонес за здравствено осигурување на членовите на потесното семејство кои престојуваат во Југославија во постојан месечен износ од 16,00 динари по еден член на семејството.

II

Обврзниците на придонесот се должни придонесот од точка I на оваа одлука да го плаќаат однапред во полза на собирната сметка на комуналниот завод за социјално осигурување, односно филијалата на комуналниот завод за социјално осигурување, за сметка на комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците на чие подрачје членовите на семејството имаат постојано пребивалиште.

III

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на посебниот придонес за здравствено осигурување на членовите на потесното семејство за југословенските државјани кои стапиле во работен однос во странство по основ на меѓународен договор или по одобрение од надлежниот орган, а не се осигурени според Законот за здравствено осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/65).

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1967 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-4902/1

26 декември 1966 година

Скопје

Потпретседател,
Момчило Марковски, с. р.

210.

Врз основа на член 90 став 2 и член 93 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ број 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје на својата седница одржана на 26 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО
ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ВО 1967 ГОДИНА

I

Задолжително здравствено реосигурување (во натамошниот текст — реосигурување), според оваа одлука, се спроведува за следните ризици:

1. Заболување од ТБЦ;
2. Заболување од душевни болести;
3. Поголем број на запослени жени — осигуреници;
4. Поголем број членови на семејство; и
5. Поголеми расходи за здравствена заштита како последица на елементарни несреќи и масовни епидемии.

II

Како случаи опфатени со реосигурувањето во смисла на точката I на оваа одлука се сметаат:

- 1) секој отсутен ден од работа поради заболување од ТБЦ, почнувајќи од 31-от ден на лекувањето;
2. Секој болнички ден на лекување во специјални болници за душевни болести, почнувајќи од 61-от ден на лекувањето, утврден по фактурите на специјалната болница за календарската година;
- 3) секој осигуреник-жена, односно член на семејство преку републичкиот просек утврден во календарската година на основа званичните статистички показатели.

Фактот дека се извршени поголеми расходи на здравствена заштита како последица на елементарни непогоди и масовни епидемии, го утврдува Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците.

III

За реосигурување се плаќаат премии.

Премиите се плаќаат според Тарифата на премиите за задолжително здравствено реосигурување.

IV

Височината на надоместокот за поодделни случаи на реосигурување од точка I под 1—5 се утврдува:

- 1) во износ од 16,00 динари за секој отсутен ден на заболување од ТБЦ, почнувајќи од 31-от ден на лекувањето;
- 2) во 100%-тен износ на трошоците на болничкото лекување во специјални болници за душевни болести, почнувајќи од 61-от ден на лекувањето;
- 3) во износ од 122,00 динари годишно за секој осигуреник — жена над републичкиот просек;
- 4) во износ од 91,60 динари годишно за секој член на семејството над републичкиот просек.

Височината на надоместокот, за случаите на реосигурување од точка I под 5, ја утврдува Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците.

V

Надоместоците определени во точката IV под 1—4 од оваа одлука се зголемуваат за процент за кој приходите од основниот придонес за здравствено осигурување кај поодделни комунални заедници во просек по еден активен осигуреник се помали од републичкиот просек на тие приходи. Во случај кога тие приходи кај поодделни комунални заедници во просек на еден активен осигуреник се поголеми од републичкиот просек, надоместоците определени во точка IV од 1—4 се намалуваат за процентот за кој приходите кај поодделни комунални заедници го надминуваат републичкиот просек.

Приходите од основниот придонес за здравственото осигурување ќе се пресметуваат по единствена стопа на основниот придонес од 5,60%.

VI

Барањето на надоместоци од фондот за задолжително здравствено реосигурување го поднесуваат комуналните заводи за социјално осигурување по истекот на секое календарско тримесечје.

Барањата на надоместоците се поднесуваат за секоја поодделна комунална заедница на социјалното осигурување.

VII

Надоместоците од фондот за задолжително здравствено реосигурување од точката IV од 1—1 ќе се пресметуваат на крајот на секое тримесечје за целиот период од почетокот на годината.

VIII

Поблиски упатства за начинот на спроведувањето на оваа одлука, ќе донесува Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје.

IX

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 02-4898/1

26 декември 1966 година

Скопје

Потпретседател,

Момчило Марковски, с. р.

211.

Врз основа на членот 91 став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на својата седница одржана на 26 декември 1966 година, донесе

**ТАРИФА НА ПРЕМИИТЕ
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУ-
РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1967 ГОДИНА**

I

Премиите за реосигурување на ризици во здравственото осигурување определени со Одлуката за спроведување на задолжително здравствено реосигурување на работниците во 1967 година, се пресметуваат и се уплатуваат по стопите определени со оваа тарифа.

II

Премиите за задолжително здравствено реосигурување (во натамошниот текст: премии за реосигурување) изнесуваат:

1. 2,06% за реосигурување на ризици што настануваат во случај на заболување од ТБЦ;
2. 1,08% за реосигурување на ризици што настануваат во случај на поголем број денови на лекување во болници за душевни болести;
3. 0,25% за реосигурување на ризици што настануваат во случај на поголем број запослени жени — осигуреници;
4. 2,72% за реосигурување на ризици што настануваат во случај на поголем број членови на семејства, и
5. 0,11% за реосигурување на ризици што настануваат како последица на елементарни непогоди и масовни епидемии.

III

Премиите за реосигурување се пресметуваат од основицата што ја сочинува основниот придонес за здравствено осигурување, пресметан по единствена стопа на основниот придонес од 5,60%.

IV

Премиите за реосигурување по стопите определени со оваа тарифа се пресметуваат месечно. Конечна пресметка на премиите се врши на крајот на годината со завршната сметка.

V

Оваа тарифа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 02-4899/1

26 декември 1966 година

Скопје

Потпретседател,

Момчило Марковски, с. р.

212.

Врз основа на член 33 став 3 од Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/65 и 29/66), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 26 декември 1966 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС
НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО
ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИ-
ТЕ ЛЕКОВИ ВО 1967 ГОДИНА**

I

На име учество во трошоците за користење на издадените лекови, освен лековите за чија примена е потребна непосредна интервенција на стручен здравствен работник, осигуреното лице плаќа по 1,50 динари по издаден лек во аптека или друга здравствена установа на територијата на СР Македонија, без оглед на цената на лекот.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 02-4903/1

26 декември 1966 година

Скопје

Потпретседател,

Момчило Марковски, с. р.

213.

Врз основа на член 113 став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65 и 29/66), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 25. XI. 1966 година, донесе

О Д Л У К А

за дополнување на Одлуката за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање трошоците за инвалидското осигурување и утврдување на критериумите за определување височината на придонесот

I

Во Одлуката за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидското осигурување и утврдување на критериумите за определување висината на придонесот („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65) во точката I се вршат следните дополнувања:

1) во областа 1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО, се додаваат следниве групи:

- „111 — 10 Хидроелектрани
- 114 — 10 Рудници на железно
- 122 — 10 Претпријатија за производство на режана граѓа и плочи
- 122 — 20 Претпријатија за производство на финални производи од дрво;
- 124 — 40 Претпријатија за производство на предива и тканини од природна и вештачка свила;
- 127 — 30 Претпријатија за преработка на овошје, зеленчук, месо и млеко“.

2) во областа 2. ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИВАРСТВО, се додава група:

- „213 — 10 Водостопански организации“.

3) во областа 4. ГРАДЕЖНИШТВО, се додава група:

- „412 — 30 Претпријатија за хидроградба“.

4) во областа 5. СООБРАЌАЈ И ВРСКИ, се додава група:

- „515 — 20 Претпријатија за патишта“.

5) во областа 6. ТРГОВИЈА И УГИСТИТЕЛСТВО, се додава група:

- „611 — 30 Претпријатија и дуќани во трговијата на мало со мешани стоки“.

6) во областа 9. КУЛТУРНА И СОЦИЈАЛНА ДЕЈНОСТ, се додава групата:

- „911 — 70 Виша и висока школа и факултети
- 915 — 70 Медицински центри“.

По областа 9. КУЛТУРНА И СОЦИЈАЛНА ДЕЈНОСТ, се додава:

„Област 10. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ И ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И СЛУЖБИ и група: 015 — 10 Органи на власта и управата“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 02-4593/1

25 ноември 1966 година

Скопје

Потпретседател,

Момчило Марковски, с. р.

Врз основа на чл. 3 од Правилникот за специјализација на здравствените работници од прва група, а по претходно дадената согласност од Секретаријатот за народно здравје и социјална политика на СРМ, Советот на Медицинскиот центар во Титов Велес

распишува

К О Н К У Р С

за прием на лекари за специјализација по следните специјалности:

1. Еден лекар за физикална медицина и рехабилитација
2. Еден лекар за фтизиологија
3. Еден лекар за неуропсихијатрија
4. Еден лекар за инфектологија
5. Еден лекар за офталмологија

УСЛОВИ: Сите кандидати од точка 1 до 5 треба да ги исполнуваат условите од член 2 од Правилникот за специјализација на здравствените работници од прва група а имено: да имаат најмалку 3 години работен стаж во здравствени установи и положен стручен испит и кои во таа мера знаат еден странски јазик (француски, англиски, руски, немски или италијански) што да можат да ја следат странската стручна литература.

Молбите таксирани со 0,50 нови динари и потребната документација за работен стаж, стручен испит и потврда за знаење на странски јазик да се доставуваат до Медицинскиот центар — Т. Велес.

Конкурсот останува отворен 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Молбите без потребната документација нема да се земаат во обзир при разгледувањето. (1816)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|-----|
| 182. Указ за прогласување на Законот за учениците во стопанството — — — — — | 577 |
| Закон за учениците во стопанството — — — — — | 577 |
| 183. Указ за прогласување на Законот за определување повластици во јавниот патнички сообраќај — — — — — | 580 |
| Закон за определување повластици во јавниот патнички сообраќај — — — — — | 580 |
| 184. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот фонд за социјални установи — — — — — | 581 |
| Закон за изменување и дополнување на Законот за Републички фонд за социјални установи — — — — — | 581 |
| 185. Указ за прогласување на Законот за висината на надоместоците за ветеринарно-санитарните прегледи и на таксата за уверение за здравствената состојба на добитокот — — — — — | 581 |
| Закон за висината на надоместоците за ветеринарно-санитарните прегледи и на таксата за уверение за здравствената состојба на добитокот — — — — — | 582 |
| Тарифа за висината на надоместоците за ветеринарно-санитарни прегледи и за таксата за уверение за здравствената состојба на добитокот — — — — — | 582 |
| 186. Указ за прогласување на Законот за краиштата чиј развој ќе се кредитира со средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој | |

на недоволно развиените краишта — — — — —	583	вање на старосната граница за 1967 година — — — — —	587
Закон за краиштата чиј развoтoк ќе се кредитира со средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развoтoк на недоволно развиените краишта — — — — —	584	199. Одлука за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидско осигурување што го надминуваат одредениот просек на трошоците на тоа осигурување за 1967 година — — —	588
187. Указ за прогласување на Законот за определување на процентот и банката кај која се депонираат средствата за изградба на електроенергетски објекти — — — — —	584	200. Одлука за стопата на придонесот за додаток на деца за 1967 година — — —	591
Закон за определување на процентот и банката кај која се депонираат средствата за изградба на електроенергетски објекти — — — — —	584	201. Одлука за користење на остатокот на издвоените средства за закрепување на пензионерите во 1966 година — — —	591
188. Одлука за пренесување на средства во Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	584	202. Одлука за користење на средствата од Фондот за станбени потреби на пензионерите и инвалидите на трудот — — —	591
189. Одлука за пренесување правата и должностите на инвеститор за инвестиционите работи на довршувањето континенталниот дел на Јадранскиот пат на територијата на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	584	203. Одлука за основните и постојани износи на придонесите за социјално осигурување на одредени категории лица во работен однос — осигурени по прописите за социјалното осигурување — — —	592
190. Одлука за пренесување правата и должностите на инвеститор за инвестиционите работи за довршувањето изградбата на пругата Гостивар — Зајач — Кичево со крак Зајас — Тајмиште — — — — —	584	204. Одлука за постојани основици за пресметување и плаќање на придонесите за социјалното осигурување и придонесот за додаток на деца и за придонесите во постојани износи за одделни категории осигуреници — — — — —	594
191. Одлука за давање согласност на Одлуката за измени на одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување, поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и намалувањето на старосната граница за 1966 година — — — — —	585	205. Одлука за придонесите за социјално осигурување за лица во работен однос осигурени само за случај на повреда или болест предизвикана со несреќа на работа и за случај на заболување од професионална болест — — — — —	594
192. Одлука за давање согласност на Одлуката за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за 1967 година — — — — —	585	206. Одлука за височината, пресметувањето и плаќањето на придонесот за здравствената заштита на уживателите на пензија и инвалиднина за 1967 година — — —	595
193. Одлука за давање согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната граница за 1967 година — — — — —	585	207. Одлука за износот на придонесот за додаток на деца на уживателите на пензија за 1967 година — — — — —	596
194. Одлука за давање согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидско осигурување кои го надминуваат одредениот просек на трошоците на тоа осигурување за 1967 година — — — — —	586	208. Одлука за делот на основниот и додатниот придонес на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување кој во 1967 година им припаѓа на комуналните заедници за социјално осигурување на работниците на име надоместок на фондските за здравственото осигурување за трошоците на професионалната рехабилитација и запослувањето на инвалидите на трудот — — — — —	596
195. Одлука за давање согласност на Одлуката за стопата на придонесот за додаток на деца за 1967 година — — — — —	586	209. Одлука за височината на посебниот придонес за здравствено осигурување на членовите на семејствата на Југословенските државјани што стапиле во работен однос во странство — — — — —	596
196. Одлука за измени на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и намалувањето на старосната граница за 1966 година — — — — —	587	210. Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување на работниците во 1967 година — — — — —	597
197. Одлука за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за 1967 година — — — — —	587	211. Тарифа на премииите за задолжително здравствено реосигурување на работниците за 1967 година — — — — —	598
198. Одлука за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната граница за 1967 година — — — — —	587	212. Одлука за височината на постојаниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови во 1967 година — — — — —	598
		213. Одлука за дополнување на Одлуката за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање трошоците за инвалидското осигурување и утврдување на критериумите за определување височината на придонесот — — — — —	599